



## ЕРАЗМУС - ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР

### УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ Објавува

#### КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОБИЛНОСТ ERASMUS LLL за академската 2013/2014 година

Во рамки на програмата Erasmus LLL која е дел од програмта за Доживотно учење на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за реализирање на студиски престој на високообразовна институција во ЕУ.

На конкурсот можат да се пријават само кандидати со македонско државјанство кои во моментот на реализирање на мобилноста се запишани најмалку на втора година студии.

**Времетраење на мобилноста за студенти:** еден или два семестри.

**Времетраење на мобилноста на наставниот кадар:** 1 недела (минимум пет работни денови).

#### Потребни документи за мобилност на студенти:

Мобилноста се остварува во рамки на потпишани Еразмус билатерални договори помеѓу Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и универзитети од земјите членки на Европската унија, ([Види листа на потпишани Еразмус билатерални договори](#))

Сите документи за аплицирање се достапни на интернет-страницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“: [www.ukim.edu.mk/меѓународна\\_соработка](http://www.ukim.edu.mk/меѓународна_соработка)

- Пополнет формулар за пријавување (**Student Application Form**)
- Договор за студирање (**Learning Agreement**) во кој се утврдува програмата за студирање која треба да се следи, одобрена од страна на студентот, матичната институција/Еразмус координаторот и институцијата во странство
- Уверение за положени испити (преведено на англиски јазик)
- Најмалку една препорака (преведена на англиски јазик)
- Уверение/диплома за познавање на јазикот на кој се изведува наставата на ЕУ универзитетот
- Уверение за редовен студент

#### Потребни документи за мобилност на наставен кадар:

- Пополнет формулар за пријавување (**Staff Application Form**)
- Наставна програма/работен план
- Потврда од факултетот за статус на вработен во рамки на институцијата

Висината на стипендијата за студенти е различна, согласно земјата во која се престојува. (висината на стипендијата може да се види на интернет страната на

Универзитетот). Патните трошоци и здравственото осигурување ги покриваат лично кандидатите.

Селекцијата/рангирањето на кандидатите ја прави факултетот согласно утврдените критериуми: академскиот успех; познавање на англиски јазик или јазикот на кој се изведува наставата, мотивација.

Студентите лично ја поднесуваат апликацијата до Еразмус координаторот на факултетот каде студираат (Види листа на Еразмус координатори по факултети).

Рокот за поднесување на апликациите е **28 февруари 2013 година**.

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“